




МЕНАЏМЕНТ НА КУЛТУРНИ НАСТАНИ



ЗДРАВО!

Јас сум Оливер Филипоски

Јас сум тука за да ви го подобрам
расположението.

Контакт oliver.filiposki@gmail.com






1.

Дефинирање и значење на настаните

Сликите користени во презентацијата може да предизвикаат позитивни ефекти, подобрена психофизичка состојба, за позитивните ефекти од презентацијата консултирајте се со матичниот организатор и презентер.





„Настаните се
дизајнирани да пренесат
посебни пораки до
целната публика“
Филип Котлер



Настанот е?

- » Искуство
 - » Уникатено доживување
 - » Прослава
 - » Спознавање
- 



ПОЗИТИВНО
ИСКУСТВО

СРЕЌА







Историски развој на настаните

Конференции

Конференциите се состаноци кои се одржуваат со цел размена на информации, консултации и дискусии, а често се нарекуваат конгреси или конвенции.

Саеми


Саемот е простор (затворен или отворен) на кој во одредени временски периоди се концентрира понуда и побарувачка на производи или услуги.

Фестивали

Фестивалот е настан што вообичаено го прославува некоја локална заедница и се фокусира на карактеристичните аспекти на таа заедница и нејзината религија или културни вредности.

Банкети

Банкетот претставува свечен ручек или вечера, прием, што му се приредува некому (или на нешто), во чест, со пригодни говори.





КОНФЕРЕНЦИИ

MICE

SMERF

77.980.000.000\$/2019

↑23% 2020-2027



9% USA

900.000.000.000 USA (загуба)



САЕМИ

- » Лондон 1851
- » Хановер 496000m²
- » Ехро 2010/Шангај, Кина 73.08 милиони
- » Берлин



ФЕСТИВАЛИ

- » Религиозни
- » Уметнички
- » Храна и пијалоци
- » Сезонски и жетвени фестивали







БАНКЕТИ

- » 1387-Ричард II
- » 1403-Хенри IV
- » 1600-Свадбата на Медичи
- » 1901-Нобелова награда
- » Државни банкети-САД, Велика Британија









401

Источен	11	1	5	4	6	9	8	13	11	6	1	3	78
Източен	10	2	6	4	7	12	7	17	2	1	4	7	91

ВИДОВИ НА НАСТАНИ

Содржината

- » социјални;
- » деловни;
- » културни; и
- » спортски.

Континуитет на организација и значење

- » настани организирани за прв пат;
- » традиционални настани; и
- » карактеристични (белег - халмарк) настани.

Бројот на учесниците

- » мали;
- » средни;
- » големи; и
- » мега настани.

Територијалниот опфат

- » локални настани;
- » регионални настани;
- » национални настани и
- » меѓународни настани.

Временскиот период

- » краткотрајни;
- » еднодневни и
- » повеќедневни.



**Ви благодарам за
вниманието!**

